

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Миндскуаред а.с., (Mindsquared a.s.), со регистрирано седиште на Европска (Evropská) 866/63. Воковице (Vokovice), 160 00 Прага 6, Република Чешка доставено преку Адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско друштво Поповски и Партнери од Скопје, на седницата одржана на ден 06.07.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Миндскуаред а.с., (Mindsquared a.s.), со седиште на Европска (Evropská) 866/63. Воковице (Vokovice), 160 00 Прага 6, Република Чешка ќе стекне контрола над Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot CZ s.r.o), со седиште на Вашингтонова (Washingtonova) 1599/17, Нове Место (Nové Město), 110 00 Прага 1, Република Чешка, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 06.06.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), беше доставено известување за концентрација од страна Миндскуаред а.с., (Mindsquared a.s.), со седиште на Европска (Evropská) 866/63. Воковице (Vokovice), 160 00 Прага 6, Република Чешка, со која Миндскуаред а.с., (Mindsquared a.s.) ќе стекне контрола над Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot CZ s.r.o), со седиште на Вашингтонова (Washingtonova) 1599/17, Нове Место (Nové Město), 110 00 Прага 1, Република Чешка, преку купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Миндскуаред а.с., припаѓа на ККЦГ Групацијата. ККЦГ Групацијата инвестира во различни деловни области, вклучувајќи лотарии и игри на среќа, нафта и гас, недвижности, индустрии и паметни технологии. Групацијата менаџира со повеќе од 30 компании во 18 држави во светот.

Во Република Северна Македонија, ККЦГ Групацијата е присутна преку следните друштва:

- Друштвото за приредување на игри на среќа КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со предмет на работење/приоритетна дејност - Дејности на коцкање и обложување;
- Друштвото за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје, со предмет на работење/приоритетна дејност - Дејности на коцкање и обложување;
- Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје, со предмет на работење/приоритетна дејност - Компјутерско програмирање; и
- Друштво за едукација СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, со предмет на работење/приоритетна дејност - Друго образование, неспомнато на друго место.

-Свеетспот ЦЗ с.р.о. е активна медија и маркетинг агенцијата која обезбедува стратешки услуги за дигитални медиуми со целосна услуга, како што се: стратешко планирање на дигитални медиуми, стратешко купување дигитални медиуми, управување со дигитални кампањи, програмски медиумски услуги - RTB, PPC, услуги за социјални медиуми - платена веб-аналитика на социјални медиуми / анализа на податоци и истражување и развој во горенаведените полиња.

Свеетспот ЦЗ с.р.о. дава услуги на клиенти во Република Чешка и неколку други странски пазари.

Свеетспот ЦЗ с.р.о. не е застапен во Република Северна Македонија непосредно или преку зависни друштва.

Релевантниот пазар на концентрацијата е пазарот на услуги од информатичка технологија во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите* Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски